

## ПРОГРАМА

### за дводневно Online КПУ Советување

### 09-10.02.2023

I ден (09.02.2023 – Четврток)	
Време	Тема
09:00 - 09:30	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Поднесување на годишни сметки – рокови – тарифи и сл.</li> <li>➤ Кратко објаснување околу начинот на користење на нашата excel алатка за составување на годишна сметка од Заклучен лист, конвертирање во xml и прикачување на веб страната на ЦРМ.</li> </ul>
09:30 - 10:30	➤ Составување на годишна сметка за 2022 година (Биланс на состојба, Биланс на успех, СПД, ДЕ, Објаснувачки белешки)
10:30- 10:40	➤ Пауза
10:40 – 12:30	➤ Подготовка на финансиски извештаи – согласно МСФИ - со разработка на практичен пример
12:30 – 13:00	➤ Голема Пауза
13:00 – 14:20	➤ Подготовка на финансиски извештаи – согласно МСФИ - со разработка на практичен пример (продолжува)
14:20-14:30	➤ Пауза
14:30 – 15:40	➤ Подготовка на финансиски извештаи – согласно МСФИ - со разработка на практичен пример (продолжува)
15:40 – 16:00	➤ ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ

**Предавачи:**

- **Симона Павловска** – Овластен ревизор – Глобал Гроуп Консалтинг
- **Јани Павловски** – Магистер по правни науки – Глобал Гроуп Консалтинг
- **Благица Шорева** – Овластен ревизор – KPMG

II ден (10.02.2023 – Петок)	
Време	Тема
09:00 - 10:30	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Даночен биланс за оданочување на добивка и непризнати раходи од аспект на данокот на добивка (Разработка на третман на непризнати/ признати раходи од аспект на данокот на добивка низ примери)</li> <li>➤ Даночен биланс на вкупен приход (ДБ-ВП)</li> </ul>
10:30- 10:40	➤ Пауза
10:40 – 12:30	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Даночен биланс за оданочување на добивка и непризнати раходи од аспект на данокот на добивка (Разработка на третман на непризнати/ признати раходи од аспект на данокот на добивка низ примери)</li> <li>➤ Даночен биланс на вкупен приход (ДБ-ВП) (продолжува)</li> </ul>
12:30 – 13:00	➤ Голема Пауза
13:00 – 13:20	➤ Потпишување и доставување на годишни сметки од аспект на Законот за вршење на сметководствени работи и Законот за трговски друштва
13:20-14:00	➤ Усвојување на годишна сметка и распоредување на резултат.
14:00-14:05	➤ Пауза
14:05 – 14:30	➤ Изготвување на Годишен извештај за работењето
14:30 – 15:00	➤ ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ
<b>ВКУПНО: 16 КПУ ЧАСОВИ</b>	

## НАПОМЕНА

На сите присутни слушатели однапред ќе им дадеме пристап до наша е-локација за годишна сметка каде ќе им бидат достапни:

- Еxcel алатка за составување на годишна сметка од Бруто Биланс,
- Е- Алатка за конвертирање на Еxcel во xml и прикачување на веб страна на Централен регистар,
- Прирачник за изготвување на годишна сметка и финансиски извештаи,
- Прирачник за даночен биланс,
- Пречистени текстови на законски прописи кои се однесуваат на годишна сметка и
- Теркови и обрасци за изготвување на годишен извештај, финансиски извештаи, Одлуки за усвојување на завршна сметка, распределба на резултат, исплата на дивиденда, покривање на загуба и други.

Глобал Груп Консалтинг ДОО Скопје

Ул. Тодор Паница бр.7/1-15, 1000 Скопје

Тел: 02/5126-533, 078/332-350,

[www.globalgroup.mk](http://www.globalgroup.mk) [www.smetkovoditeli.com.mk](http://www.smetkovoditeli.com.mk)